

# ДЕКЛАРАЦИЈА ПРОТИВ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МЕДИУМИТЕ И ИНТЕРНЕТОТ

ПОТВРДУВАЈЌИ ја универзалноста и неделивоста на човековите права и неопходноста од нивно гарантирање и почитување од страна на сите чинители во државата,

ПОТСЕТУВАЈЌИ дека слободата на изразување и пристапот до информации се основни човекови права,

ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека слободата на изразување може да подлежи на одредени законски ограничувања што се неопходни во демократското општество, на начин како што е утврдено во членот 10, став 2 од Европската конвенција за човекови права,

НАГЛАСУВАЈЌИ ја исклучителната важност на медиумите во функционирањето на демократско општество и во промовирањето на човековите права,

ПОСВЕТЕНИ на принципите на етичкото и професионално известување на јавноста, на уредувачката независност на медиумите и неприфаќањето на цензурата, и

СВЕСНИ дека борбата против говорот на омраза во општеството мора да се заснова врз сеопфатен приод што ги адресира општествените, економските, политичките, културните и другите причини за оваа појава.

Потписниците на оваа Декларација, претставници на професионалните медиумски и новинарски здруженија, доносителите на одлуки, државните и регулаторните тела надлежни за заштитата на човековите права, организациите од граѓанскиот сектор, образовните, истражувачките и други субјекти од сферата на медиумите и заштитата на слободата на изразувањето и човековите права, се договорија за следново:

- (1) Се формира Мрежа против говорот на омраза во медиумите и интернетот, чија основна цел е превенција на ширењето на говорот на омраза во јавната сфера, зајакнување на професионалното и етичко вршење на новинарската дејност и подигнување на свеста на пошироката популација за негативните последици од говорот на омраза.



- (2) Членките на Мрежата, во рамки на своите надлежности и програми за работа, ќе се залагаат за континуирано и координирано следење и унапредување на ефективната домашна правна рамка во поглед на спречувањето на ширењето говор на омраза во јавната сфера.
- (3) Мрежата ќе работи континуирано на подигнување на свеста на граѓаните за штетните последици од говорот на омраза во јавната сфера и на промовирање на независното, професионално и етичко известување на јавноста, ослободено од дискриминаторски говор и предрасуди, говор на омраза по која било основа, како и говор кој провоцира или поттикнува на омраза и насилство.
- (4) Мрежата ќе иницира и поттикнува спроведување едукативни активности чија цел е да се подигне знаењето и разбирањето на новинарите и медиумските работници на начините на кои се употребува говорот на омраза и неговите импликации, како и начините на негово спречување.
- (5) Мрежата ќе работи на развивање механизми за препознавање и пријавување на случаите на говор на омраза до надлежните институции и тела, со цел да се спречи негово понатамошно ширење во јавната сфера и евентуалните штетни последици во општеството.
- (6) Членките на Мрежата ќе работат, во рамки на своите надлежности и можности, на развивање облици на поддршка и заштита на новинарите и медиумските претставници кон кои е насочен говорот на омраза.
- (7) Мрежата континуирано ќе се залага за афирмирање на улогата на медиумите, но и на провајдерите на услуги и на социјални мрежи во спречувањето на говорот на омраза и во едукацијата за начините на препознавање на говорот на омраза и неговото разобличување.
- (8) Мрежата ќе работи координирано на иницирање програми, саморегулаторни механизми и интерни кодекси на медиумите и провајдерите на услуги, како и други превентивни мерки со кои ќе се спречи употребата на говорот на омраза во јавната сфера, без притоа да се загрозува правото на слобода на изразување.

